

**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември, 2021 и**

Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	8
Извештај за промените во главнината	9
Извештај за паричните текови	10
Белешки кон финансиските извештаи	11-33

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До раководството на Централен Регистар на Република Северна Македонија Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Централен Регистар на Република Северна Македонија Скопје (во натамошниот текст “Ентитетот”), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2021 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени на сопственичката главнина и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија што се применуваат во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До раководството на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје (Продолжение)

Основи за мислење со резерва

- а) Како што е наведено во Белешка 17 кон овие финансиски извештаи, Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје е основан во согласност со одредбите на Законот за Централен Регистар (“Службен весник на Република Македонија” бр.50/2001 со пратечките измени.) Во наведениот Закон не е предвидена вредност на оснивачкиот капитал, ниту пак е посебно утврден титуларот на сопственост, согласно на кое е извршен уписот на Централниот Регистар во регистарот на ентитети основани со посебен закон. Законот за Централен Регистар индиректно, но не и експлицитно, го позиционира финансиското известување на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје во рамките на Законот за непрофитни организации. На ова укажува и членот 26 од наведениот Закон, со кој Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје е обврзан вишокот од приходи утврден на крајот на периодот за финансиско известување да го уплатува во Буџетот на Република Северна Македонија. Меѓутоа, Централниот Регистар на Република Македонија Скопје добил мислење од Министерство за финансии на Република Македонија бр. 09-14220/3 од 22.07.2004 година, врз основа на кое Управниот одбор донел Одлука бр. 02-01/9 од 17.12.2004 година, со која финансиското известување на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје и финансиските извештаи се подготвуваат во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговски друштва на Република Северна Македонија и Правилникот за водење сметководство кои иницираат примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија. До датумот на ова ревизорско мислење, не се направени измени во Законот за Централен Регистар со кои конечно би се дефинирал/сменил статусот на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје.

Поради наведеното, сметаме дека статусот на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје не е усогласен со одредбите на Законот за Централен Регистар, особено во однос на титуларот на сопственост и вредноста на сопственичката главнина, па затоа, не можеме да ја потврдиме вредноста на истата во финансиските извештаи на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје за годината што завршува на 31 декември 2021.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До раководството на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје (Продолжение)

Основи за мислење со резерва (Продолжение)

- b) Како што е наведено во Белешка 18 кон овие финансиски извештаи, Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје има обврска за отплата на долгорочен кредит во износ од ЕУР 1,400,000 односно Ден 86,278 илјади, што произлегува од Договорот за подзаем Бр. 16-8494/1 од 19.10.2007 година склучен со Министерството за економија на Република Северна Македонија за средства одобрени од Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР) за Проектот за реформа на деловното опкружување и институционално зајакнување.

Обврската повеќе години наназад не е сервисирана, затоа што во Министерството за економија на Република Северна Македонија не постоела документација, ниту побарување за наведениот кредит. Во 2022 година од Министерството за економија на Република Северна Македонија е добиена конфирмација со која се потврдува побарување кон Централниот Регистар на Република Северна Македонија во износ од ЕУР 1,400,000 во денарска противвредност.

Фактот што оваа обврска е постара од пет и повеќе години укажува на застареност и потреба за отпис, во согласност со член 360 од Законот за облигациони односи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/2001 со пратечките измени заклучно со бр.123/2013.); или пак можност за негова трансформација во друга форма.

Поради сèуште недефинираниот третман на оваа обврска, не сме во состојба да ја потврдиме нејзината вредност на 31 декември 2021 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектите што можат да произлезат од Основите за мислење со резерва, финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Централен регистар на Република Северна Македонија Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Без да даваме натамошни квалификации во нашето мислење, обрнуваме внимание на следното:

- a) Владата на Република Северна Македонија на својата Тринаесетта седница одржани на 3 март, 2020 година го задолжи Министерството за финансии на Република Северна Македонија, Централниот Регистар на Република Северна Македонија и Државниот завод за ревизија да го разгледаат тековниот статус на Ентитетот во однос на титуларот на сопственост, вредноста на сопственичката главнина и финансиското известување и да предложи соодветни измени на Законот. На истата седница, Владата на Република Северна Македонија го задолжи Министерството за економија на Република Северна Македонија да формира работна група со претставници од Централниот Регистар на Република Северна Македонија и Министерството за финансии на Република Северна Македонија за да го разгледа и утврди финалниот статус на долгорочниот кредит добиен во рамките на Договорот за подзаем склучен со Министерството за економија на Република Северна Македонија. Активностите продолжуваат и во 2021 година, односно 2022 година во правец на конечно разрешување на наведените прашања.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До раководството на
Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје
(Продолжение)

Обрнување на внимание (Продолжение)

- b) Како што е наведено во Белешка 12 кон овие финансиски извештаи, во вкупната вредност на материјалните средства во подготовка, вклучена е вредноста на објектот Палата Лазар Поп Трајков на Ул.Македонија ББ во износ од Ден 385,660 илјади што сèуште не е ставен во употреба иако се поминати повеќе од шест години од неговото завршување. На ден 05.01.2022 година добиено е решение од Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија со кое барањето за издавање на Одобрение за употреба на градбата “Објект за јавна администрација-Државни институции” на инвеститорот АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката – Скопје е одбиено поради недоставени овластувања, доставен не-комплетен Завршен извештај од надзорен инжињер и недоставен доказ за надминат проблем со паркинг во подземниот паркинг-непостоење на пристапна улица до паркингот. Наведеното укажува на постоење на реални индикации дека средството е можеби обезвреднето (МСС 36.9).

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Ентитетот, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Централен Регистар на Република Северна Македонија Скопје за годината што завршува на 31 декември 2021.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје


Соња Чулева, Управител



Sonja Chuleva



Соња Чулева, Овластен ревизор



Digitally signed by Sonja Chuleva
DN: c=MK, ou=VAT - 5030006241640, 2.5.4.97=NTRMK-6152279, o=TP Revizija Chuleva-Skopje,
serialNumber=169341, title=Ovlasten revizor, sn=Chuleva, givenName=Sonja, cn=Sonja Chuleva
Date: 2022.07.19 14:52:09 +02'00'

Скопје, 29 јуни, 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2021
(Во илјади Денари)

		За годината што завршува на 31 декември	
	Белешки	2021	2020
Приходи			
Приходи од продажба	2.2;3	356,940	315,149
Останати приходи	2.2;4	4,716	4,716
		361,656	319,865
Трошоци			
Материјали и енергија	5	(5,580)	(8,794)
Транспортни и други услуги	6	(24,615)	(24,483)
Амортизација и депрецијација	2.5;2.6;11;12	(41,686)	(34,645)
Трошоци за вработените	2.9;7	(232,432)	(232,646)
Останати оперативни трошоци	8	(14,205)	(12,408)
		(318,518)	(312,976)
Финансиски (трошоци)/приходи-нето	2.3;9	(166)	30
Добивка пред оданочување		42,972	6,919
Данок на добивка	2.4;10	(1,387)	-
Нето добивка за годината		41,585	6,919
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка		41,585	6,919

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од раководството на УО на Централен Регистар на Република Северна Македонија Скопје на 25 март, 2022 година.

Директор,
Марија Бошковска - Јанковски

Овластен сметководител,
Славица Митева

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2021 година

(Во илјади Денари)

		За годината што завршува на 31 декември	
	Белешка	2021	2020
СРЕДСТВА			
Не-тековни средства			
Нематеријални средства-нето	2.5; 11	59,182	58,192
Материјални средства-нето	2.6; 12	594,729	605,652
		653,911	663,844
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	2.8; 13	119,916	81,347
Побарувања од комитенти и останати побарувања	2.10; 14	2,806	6,905
Залихи	2.7; 15	943	1,336
		123,665	89,588
ВКУПНО СРЕДСТВА		777,576	753,432
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Сопственичка главнина			
Државен капитал	17	126,859	126,859
Законска резерва	17	12,214	10,135
Посебна резерва- ринвестирана добивка	17	150,764	111,258
Акумулирана добивка	17	292,647	292,647
		582,484	540,899
Долгорочни обврски			
Долгорочни обврски за кредити и позајмици	2.5; 18	86,278	86,080
Долгорочни обврски за одложени приходи	2.6; 2.12; 19	98,643	103,359
		184,921	189,439
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	16	10,171	23,094
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		777,576	753,432

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од раководството на УО на Централен Регистар на Република Северна Македонија Скопје на 25 март, 2022 година.

Директор,
Марија Бошковска - Јанковски

Овластен сметководител,
Славица Митева

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември, 2021
(Во илјади Денари)

	Државен капитал	Законска резерва	Посебна резерва- реинвестирана добивка	Акумулирана добивка	ВКУПНО
На 1 јануари 2021	126,859	10,135	111,258	292,647	540,899
Нето добивка за 2021	-	-	-	41,585	41,585
Алокација на нето добивка од 2020 година по Одлука на УО бр. 0201- 5/15 од 23.03.2022 година	-	2,079	39,506	(41,585)	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
На 31 декември 2021	126,859	12,214	150,764	292,647	582,484

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември, 2020
(Во илјади Денари)

	Државен капитал	Законска резерва	Посебна резерва- реинвестирана добивка	Акумулирана добивка	ВКУПНО
На					
1 јануари 2020	126,859	9,788	109,965	287,368	533,980
Поврат на неискористен дел по Одлука на УО бр. 02012-3/12 од 25.03.2021 година	-	-	(5,279)	5,279	-
Нето добивка за 2020	-	-	-	6,919	6,919
Алокација на нето добивка од 2020 година по Одлука на УО бр. 02012- 3/12 од 25.03.2021 година	-	347	6,572	(6,919)	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
На					
31 декември 2020	126,859	10,135	111,258	292,647	540,899

*Белешките кон финансиските извештаи претставуваат
 составен дел на овие финансиски извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2021
(Во илјади Денари)

Белешки	За годината што завршува на 31 декември	
	2021	2020
Готовински прилив од оперативна активност		
Добивка (загуба) пред оданочување	42,972	6,919
<i>Коригирана за:</i>		
Амортизација и депрецијација на основни средства	41,686	34,645
Приходи од средства добиени на користење	(4,716)	(4,716)
(Финансиски приходи)/ финансиски расходи-нето	166	30
(Зголемување)/намалување на побарувања од		
купувачи и други побарувања	4,100	(253)
(Зголемување)/намалување на залихи	392	(647)
(Намалување)/зголемување на обврски кон		
добавувачи и останати тековни обврски	(14,277)	16,679
Нето готовина од оперативни активности	70,323	50,596
Инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(31,754)	(84,374)
Продажба на основни средства	-	-
Нето готовина во инвестициони активности	(31,754)	(84,374)
Финансиски активности		
Прилив од зголемување на оснивачки капитал	-	-
Прилив/(одлив) од долгорочни кредити	-	-
Нето готовина од финансиски активности	-	-
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти	38,569	(33,778)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	81,347	115,125
Пари и парични еквиваленти на крај на годината	119,916	81,347

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Основање и дејност

Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје е основан на 10 јули, 2001 година во согласност со одредбите на Законот за Централен Регистар (“Службен весник на Република Македонија” бр.50/2001 и пратечките измени и дополнии.)

Ентитетот е регистриран под ЕМБС: 5549850.

Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје е основан како централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци кои се внесуваат во него согласно со Законот за Централен Регистар и другите релевантни закони.

Основна дејност на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје е: 63.11-Обработка на податоци, хостирање и слични дејности.

Финансирање и надзор

Финансирањето на работењето, во согласност со член 26 од Законот за Централен Регистар се врши од сопствени приходи, а евентуални загуби се покриваат од резервите.

Вишокот на приходи, согласно истиот член, се уплатува во Буџетот на Република Северна Македонија.

Висината на приходите и расходите се утврдува со финансиски план на кој согласност дава Владата на Република Северна Македонија.

Надзор над примената на Законот за Централен Регистар врши Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Статут

Во согласност со член 7 од Законот за Централен Регистар, УО на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје донесува Статут, на кој согласност дава Владата на Република Северна Македонија.

Со Статутот поблиску се уредува внатрешната организација, овластувањата, должностите и одговорностите на неговите органи.

Првиот донесен Статут е објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр.45/2007, а измени на Статутот се извршени во 2015 и 2020 година и објавени во “Службен весник на Република Македонија” бр.208/2015 и бр.275/2020.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ (Продолжение)

Регистри

Во Ентитетот се етаблирани основни регистри основани со други закони во кои се конституираат права како и регистри во кои не се конституираат права.

Назив	Опфат
<i>Трговски регистар и регистар на други правни лица</i>	Опфаќа податоци за регистрација, промена и бришење на субјекти од трговскиот регистар; регистар на здруженија и фондации, установи, стопански комори, водни заедници и водостопански претпријатија и тн.
<i>Регистар на годишни сметки</i>	Претставува единствена централизирана електронска информативна база во Република Северна Македонија, во која се евидентираат, прибираат, кумулираат и даваат увид во сите релевантни финансиски податоци и показатели за работењето.
<i>Заложен регистар</i>	Во овој Регистар се врши упис, промена, бришење и давање информации за заложените предмети, врз основ на нотарски акт или потврда од страна на нотар (солемнизација.)
<i>Регистар за лизинг</i>	Податоците се внесуваат врз основ на Договор за лизинг заверен на нотар и образец -1-Пријава за регистрација, промена и бришење на лизинг.
<i>Фидуцијарен регистар</i>	Воведен е во согласност со Законот за обезбедувањена побарувања (“Службен весник на Република Македонија” бр.87/2007 и 31/2006.)
<i>Регистер за продажба со задржување на правото за сопственост</i>	Воведен е во согласност со Законот за обезбедувањена побарувања (“Службен весник на Република Македонија” бр.87/2007 и 31/2006.)
<i>Регистар за вложувања во недвижности</i>	Регистер на вложувања на резиденти во странство и нерезиденти во Република Северна Македонија.
<i>Регистар на права врз недвижности</i>	Се евидентираат право на сопственост, пренос на сопственост, сопственост и заедничка сопственост, службеност, хипотеки и други оптоварувања на сопственоста.
<i>Регистар на директни инвестиции</i>	Упис на сите вложувања во земјата и во странство кои се сметаат за директни инвестиции.
<i>Регистар за забрана на вршење на дејност</i>	Регистер на физички и правни лица на кои им е изрешена санкција забрана на вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност, во согласност со Законот за прекршоци.
<i>Регистар за казни на правни лица</i>	Претставува регистар за споредни казни за сторени кривични дела на правни лица, во согласност со Кривичниот законик на Република Северна Македонија.
<i>Регистар за задолжница</i>	Воведен е во согласност со Законот за задолжница (“Службен весник на Република Македонија” бр.59/2012).
<i>Адресен регистар</i>	Електронски регистар на адреси во Република Северна Македонија
<i>Регистар на вистински сопственици</i>	Согласно одредбите на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (“Службен весник на Република Македонија” 120/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/2019 и 317/2020), Централниот регистар на 27.01.2021 година го пушти во употреба Регистарот на вистински сопственици. Предмет на упис во регистарот се вистинските (крајните сопственици) на субјектите на упис.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ (Продолжение)

Организациона поставеност

- Директор со советници
- Сектор (со посебни одделенија) за водење регистри
- Сектор (со посебни одделенија) за економски и правни прашања
- Сектор (со посебни одделенија) ИТ
- Одделение за планирање, развој и меѓународна соработка
- Одделение за маркетинг и односи со јавноста
- Одделение за внатрешна ревизија
- Одделение за човечки ресурси.

Подружници (РРК)

Во состав на Ентитетот работат следните подружници (РРК):

Ред.бр.	Подружница
1.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Скопје
2.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Тетово
3.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Охрид
4.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Битола
5.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Прилеп
6.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Велес
7.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Штип
8.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Струмица
9.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Кочани
10.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Куманово
11.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Гостивар
12.	ЦР на РСМ-Регионална регистрациона канцеларија Гевгелија

Управен одбор

УО на Ентитетот го именува Владата на Република Северна Македонија со мандат од 6 години. На 31.12.2021 година работи во следниот состав:

Име и презиме	Позиција
Весна Илиева-Лубуриќ	Претседател
Асип Феризи	Член
Цвете Серафимоски	Член
Никола Поповски	Член
Панче Филиповски	Член

На 31 декември, 2021 година Ентитетот има 323 вработени (2020: 325 вработени.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Ентитетот ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговски друштва (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04 со пратечките измени) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Ентитетот се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Признавање на приходите

Приходот се признава кога станува веројатно дека идни економски користи ќе влезат во Ентитетот и овие користи можат да бидат соодветно измерени. Приходите од продажба се прикажуваат според фактурната вредност, нето од одобрените попусти.

Во согласност со Член 26 од Законот за Централен Регистар, финансирањето на Ентитетот се врши од сопствени приходи.

Приходите остварени од работењето се користат за покривање на трошоците за тековно работење, развој и плати на вработените, како и за покривање на трошоците на основните регистри направени во врска со внесувањето на податоци.

Вишокот на приходи се уплатува во Буџетот на Република Северна Македонија.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Нето позитивни и негативни курсни разлики се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настанале.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска позиција.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

2.4 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Согласно измените на Законот за данокот на добивка што се применуваат и на фискалната 2021 година, данок на добивка од 10% се пресметува на добивката од Билансот на успех зголемена за износот на даночно непризнати расходи. Во согласност со даночната легислатива што се применува во Република Северна Македонија, проценетиот износ на данок на добивка врз месечна основа се плаќа авансно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2.5 Нематеријални средства (МСС 38)

Нематеријалните средства се немонетарни средства, без физичка супстанца, што можат да бидат идентификувани.

Нематеријалните средства на Ентитетот се состојат од софтвери на кои се водат регистрите, софтвер за финансиско-сметководствено работење, серверски и други видови лиценци.

Поединечната вредноста на нематеријалните средства е иницијално утврдена по набавна вредност.

Мерење по почетно признавање (МСС 38.72): Набавна вредност.

Корисен век на употреба (МСС 38.88): Ограничен век на употреба од 5 години.

Стапка на амортизација и метод (МСС 38.98):Праволиниска метода и годишна стапка од 20%.

Резидуална вредност (МСС 38.100): не се предвидува.

Обезвреднување:Доколку постојат интерни индикации.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

2.6 Материјални средства

Во материјалните средства на Ентитетот се евидентирани недвижности (градежни објекти и инвестиции во тек), опрема, возила и канцелариска опрема и мебел.

Иницијално признавање на средствата

Трошокот на ставките на основните средства се состои од набавна вредност, вклучувајќи царини и даноци што не се одбиваат, по одбивање на дисконти и рабати и други трошоци кои директно се додаваат, односно го носат средството на локацијата и во кондиција потребна за да биде користено онака како што одлучило раководството.

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност која вклучува цена, даноци што не се одбиваат и други трошоци кои директно се припишуваат во доведување на средството на саканата локација и кондиција потребна за обавување на оперативните цели.

Книговодствената вредност на материјалните средства е предмет на разгледување за случај на оштетувања кога одредени настани или промени на околностите укажуваат дека книговодствената вредност не може да биде надокнадена. Доколку постојат вакви индикации, односно сметководствената вредност го надминува проценетиот надоместувачки износ, на средствата им се намалува нивната вредност до нивниот надоместувачки износ.

Депрецијацијата се признава со примена на праволиниска стапка на амортизација за време на корисниот век на средството.

Во продолжение се дадени годишни стапки за депрецијација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

Опрема	10 %
Компјутери	25 %
Згради	2,5%

На материјалните вложувања во изградба, до моментот на ставање на истите во употреба, не се пресметува депрецијација.

Сопственост врз недвижности

За недвижностите за кои постојат имотни листови, се користи основниот метод за вреднување согласно МСС 16-Недвижности, постројки и опрема.

За недвижности за кои постои право на користење, а сопственоста ја има Република Северна Македонија, се користи приходниот метод од МСС 20 - Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

2.7 Залихи

Залихите на Ентитетот се состојат од залиха на материјали и ситен инвентар.

2.8 Пери и парични еквиваленти

Перите и паричните еквиваленти се состојат од пари на денарска и девизна сметка, депозити по видување и пари во каса.

2.9 Исплатнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Ентитетот учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Ентитетот исто така исплаќа две просечни плати во износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Ентитетот нема резервирано средства за ваквите отпремнини бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

2.10 Побарувања од купувачи

Побарување од купувачи се водат по номинална вредност, намалена за соодветни исправки за проценети сомнителни износи.

2.11 Корекција на грешка

Корекција на грешка се евидентира согласно со МСС 8-Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки, на товар/во корист на акумулираната добивка во Извештајот на финансиска позиција.

2.12 Државни поддршки

Ентитетот добива донации (грантови) во вид на основни средства и парични средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20 - Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. Државните поддршки во форма на залихи или парични средства се признаваат како приход во периодот, односно во Извештајот за сеопфатна добивка.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

2.13 Јавни набавки

Ентитетот ги извршува набавките во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.24/2019 со пратечките измени.)

2.14 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Ентитетот се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2021 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

Принципот продолжува да постои и во наредниот период без оглед на фактот од можните импликации од COVID-19, што во овој момент раководството ги проценува, но сèуште не е во состојба да ги квантифицира.

2.15 Финансиско известување

Според добиеното мислење бр.09-14220/3 од 22.07.2004 година од Министерство за финансии на Република Северна Македонија, финансиското известување на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје се води согласно одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр.28/2004 со пратечките измени и дополнувања,) Правилникот за водење на сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009 и 164/2010) со кој се применуваат МСС и МСФИ објавени во Република Северна Македонија и други правилници.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од продажба во земјата	356,884	315,149
Приходи од продажба во странство	56	-
Приходи од други услуги	-	-
	356,940	315,149

4. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од продажба на движен имот	-	-
Приход еднаков на тековна депрецијација на средства добиени на користење (Белешка 12)	4,716	4,716
Парична донација	-	-
Приходи од други услуги	-	-
	4,716	4,716

5. МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Канцелариски и други материјали	2,306	4,300
Потрошена енергија	2,971	4,320
Потрошени резервни делови	8	11
Отпис на ситен инвентар	295	163
	5,580	8,794

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

6. ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Транспортни услуги	74	143
Поштенски услуги (телефонија, електронска пошта)	8,258	8,815
Надворешни услуги	-	-
Одржување	13,932	13,545
Наемнина	-	-
Комунални услуги	483	449
Останати услуги	1,448	1,160
Осигурување	139	110
Банкарска провизија	281	261
	24,615	24,483

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Бруто плати	223,760	224,520
Надоместоци за вработените	7,101	6,327
Дневници за службени патувања	113	420
Други надоместоци	-	-
Трошоци за УО и Комисија за жалби	1,458	1,379
	232,432	232,646

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	Годината што завршува на
	31 декември	31 декември
	2021	2020
Реклама и репрезентација	1,241	1,743
Даноци и членарини	921	908
Вредносно усогласување на материјални средства	-	92
Трошоци од минати години	2,714	57
Останати трошоци	9,329	9,608
	14,205	12,408

9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ-НЕТО

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	Годината што завршува на
	31 декември	31 декември
	2021	2020
Негативни курсни разлики	(203)	-
Трошок за камати	(1)	-
Позитивни курсни разлики	5	1
Приход од камати	2	1
Останати финансиски приходи	31	28
	(166)	30

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Северна Македонија. Законскиот данок на добивка се пресметува со примена на 10% даночна стапка (2020:10%.) Даночна основа за плаќање на данокот на добивка е разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните трошоци, коригирана за износот на непризнати расходи.

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Добивка пред оданочување	42,972	6,919
Данок на добивка 10% (2020:10%)	(1,387)	-
Ефективна даночна стапка	3%	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари)

	Нематеријални средства	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност			
На			
1 јануари 2021	119,576	36,417	155,993
Нови набавки	-	11,488	11,488
Трансфер	45,697	(45,697)	-
Отпис/продажби	(5,204)	-	(5,204)
На			
31 декември 2021	160,069	2,208	162,277
Акумулирана амортизација			
На			
1 јануари 2021	(97,801)	-	(97,801)
Трошок за годината	(10,498)	-	(10,498)
Отпис/продажби	5,204	-	5,204
На			
31 декември 2021	(103,095)	-	(103,095)
Книговодствена Вредност			
На			
31 декември 2021	56,975	2,208	59,182
Книговодствена Вредност			
На			
31 декември 2020	21,775	36,417	58,192

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

12. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари)

	<u>Градежни средства добиеени на користење</u>	<u>Градежни објекти сопствени</u>	<u>Опрема и возила</u>	<u>Инвестиции во тек</u>	<u>ВКУПНО</u>
Набавна вредност					
На					
1 јануари, 2021	186,635	42,789	272,378	406,156	907,958
Нови набавки	-	-	-	-	-
Отпис/продажби	-	-	(84,872)	-	(84,872)
Трансфер	-	-	22,284	(22,284)	-
На					
31 декември 2021	186,635	42,789	209,790	404,138	843,352
Акумулирана амортизација					
На					
1 јануари, 2021	(83,276)	(16,678)	(202,351)	-	(302,306)
Трошок за годината	(4,716)	(1,020)	(25,453)	-	(31,188)
Отпис/продажби	-	-	84,872	-	84,872
На					
31 декември 2021	(87,992)	(17,699)	(142,932)	-	(248,623)
Книговодствена Вредност					
На					
31 декември 2021	98,643	25,090	66,858	404,138	594,729
Книговодствена Вредност					
На					
31 декември 2020	103,359	26,109	70,027	406,156	605,652

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

12. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари) (Продолжение)

Во градежните објекти со книговодствена вредност од Ден 25,090 илјади (2020: Ден 26,109 илјади) се вклучени градежни средства за кои Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје поседува документи за сопственост (имотни листови) и тоа:

- ИЛ бр.52592 за парцела 12545/1, за површина од 468 м² во Скопје.Овој ИЛ е заменет со ИЛ бр. 46953, меѓутоа, сèуште не е избришан од евиденцијата во Агенција за Катастар.
- ИЛ бр.46953 за парцела 12545/1 на 888 м² во Скопје. Вредноста на овој имотен лист сèуште не е евидентирана во финансиските извештаи заклучно со 31.12.2020 година. Овој имотен лист е во сопственост со Република Северна Македонија и Заводот за платен промет.

Заклучно со 31.12.2021 година во градежните средства се евидентирани следните објекти за кои постојат имотни листови:

- ИЛ бр.44314 за 130м² во Гази Баба,Скопје;
- ИЛ бр. 89704 за 181м² во Охрид, со право на сопственост;
- ИЛ бр. 37054 за 120м² во Прилеп;
- ИЛ бр. 12697 за 187 м² во Кавадарци;
- ИЛ бр. 7048 за 63м² во Гевгелија;
- ИЛ бр. 3022 за 60м² во Свети Николе;
- ИЛ бр. 8011 за 145м² во Берово;
- ИЛ бр. 7194 за 21м² во Винаца.

На 31.12.2021 година, набавната вредност на градежни објекти со право на сопственост (ИЛ) изнесува Ден 42,789 илјади; акумулирана депрецијација (со вклучена тековна депрецијација) изнесува Ден 17,699 илјади; и нето книговодствена вредност од Ден 25,090 илјади. За овие средства се применува основниот метод од МСС 16-Недвижности, постројки и опрема.

За останатите градежни средства кои се користат, Централен Регистар на Република Северна Македонија Скопје има право на користење или ги користи, а не поседува релевантен документ односно е во постапка на добивање.

На 31.12.2021 година, набавната вредност на овие средства изнесува Ден 186,635 илјади; акумулираната депрецијација (со вклучена тековна депрецијација) изнесува Ден 87,992 илјади и нето книговодствена вредност од Ден 98,643 илјади. На овие средства им се спротивставува обврска за одложени приходи во согласност со МСС 20 - Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош (Белешка 19.)

Инвестициите во тек во вкупен износ од Ден 404,138 илјади (2020: Ден 406,156 илјади) се однесуваат на Договорот за градба склучен со АД Бетон за изградба на објект – Палата Лазар Поп Трајков на ул.Македонија ББ. За овој објект постојат следните имотни листови во предбележба:

- ИЛ бр. 101444
- ИЛ бр. 106010 и
- ИЛ бр. 106014.

Зголемувањето од Ден 22,284 илјади во 2021 година се однесува на трансфер во опрема и возила.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

12. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари) (Продолжение)

Овој објект сèуште не е пуштен во употреба, но според дописот од овластениот координатор - АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката – Скопје, бр.08-5958/1 од 07.07.2020, објектот е во фаза на потпишување на договор за измени и дополнувања настанати во тек на градењето што треба да се реализира помеѓу институциите-корисници на објектот, Градот Скопје и Општина Центар. По склучување на договорот, целата документација треба да биде доставена до Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија за добивање на употребна дозвола на објектот од прва категорија.

На ден 05.01.2022 година добиено е решение од Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија со кое барањето за издавање на Одобрение за употреба на градбата “Објект за јавна администрација-Државни институци” на инвеститорот АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката – Скопје се одбива заради недоставени овластувања, доставен не-комплетен Завршен извештај од надзорен инжињер и недоставен доказ за надминат проблем со паркинг во подземниот паркинг-непостоење на пристапна улица до паркингот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Пари во банки-Денари	119,542	81,068
Благајна-Денари	57	18
Пари во банки-девизи	317	261
	119,916	81,347

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања од комитенти	-	-
Побарувања за дадени аванси за основни средства	-	2,665
Кредитна картичка	201	201
Побарување за ДД	1,719	3,105
Побарувања од вработени	886	886
Побарување за ПД	-	8
Побарување за повеќе платени придонеси за здравство	-	40
	2,806	6,905

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

15. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2021	2020
Материјали во магацин	684	829
Вредносно усогласување	-	-
Ситен инвентар во магацин	259	507
Ситен инвентар и авто-гуми во употреба	5,641	6,383
Вредносно усогласување	(5,641)	(6,383)
	943	1,336

16. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2021	2020
Обврски кон домашни добавувачи	10,048	22,894
Обврска за ДД	-	-
Останати обврски	123	200
	10,171	23,094

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

17. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Основна главнина

Главнината на Ентитетот презентирана во финансиските извештаи за 2021 и 2020 година е следна:

	2021	2020	2021	2020
Оснивач	%	%	Во илјади Денари	Во илјади Денари
Државна сопственост	100%	100%	126,859	126,859

Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје е основан во согласност со одредбите на Законот за Централен Регистар (“Службен весник на Република Македонија” бр.50/2001 со пратечките измени.)

Во наведениот Закон не е предвидена вредност на оснивачкиот капитал, ниту пак е посебно утврден титуларот на сопственост, согласно на кое е извршен уписот на Централниот Регистар во Регистарот на ентитети основани со посебен закон. Законот за Централен Регистар индиректно, но не и експлицитно, го позиционира финансиското известување на Централниот Регистар на Република Северна Македонија Скопје во рамките Законот за непрофитни организации. На ова укажува и Членот 26 од наведениот Закон, со кој Централниот Регистар е обврзан вишокот од приходи утврден на крајот на периодот за финансиско известување да го уплатува во Буџетот на Република Северна Македонија.

Меѓутоа, Централниот Регистар на Република Македонија Скопје добил мислење од Министерство за финансии на Република Македонија бр. 09-14220/3 од 22.07.2004 година, врз основа на кое Управниот одбор донел Одлука бр. 02-01/9 од 17.12.2004 година, со која финансиското известување на Централниот Регистар на Република Македонија Скопје и финансиски извештаи треба да се подготвуваат во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство кои иницираат примена на Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија.

Владата на РСМ иницираше разрешување на сите овие прашања со формирање работни групи од релевантни министерства и од претставници на Ентитетот.

Законска резерва

Задолжителната (законска) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Ентитетот е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од оснивачкиот капитал. Доколку законската резерва не достигне 10% од оснивачкиот капитал, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на сопственикот.

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

17. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (Продолжение)

Посебна резерва (за реинвестирана добивка)

Со Одлука број 0201-5/15 од 25.03.2022 година од нето добивка за 2021 година во посебна резерва се распределени Ден 39,506 илјади.

Со Одлука бр.0201-3/11 од 25.03.2021 година од нето добивка за 2020 година во посебна резерва се распределени Ден 6,573 илјади.

Со Одлука на УО број 0201-3/8 од 15.03.2020 година (донесена пред поднесување на годишната сметка) е направен поврат на неискористен дел од реинвестирана добивка од предходна година во износ од Ден 11,274 илјади за кој е зголемена вредноста на акумулираната добивка на Ентитетот.

Со Одлука број 0201-3/7 од 15.03.2020 година (пред поднесување на годишната сметка) вкупната нето добивка за 2019 година во износ од Ден 51,729 илјади е распределена во дел за посебна резерва-реинвестирана добивка во износ од Ден 49,142 илјади, а остатокот од Ден 2,587 илјади е алоциран во законска резерва на Ентитетот.

Во 2019 година е извршена алокација на нето добивката за 2017 година во посебна резерва за реинвестирана добивка за износ од Ден 38,082 илјади, согласно Одлука на Управен одбор бр.0201-3/63 од 04.10.2019 година. Се користи за намалување на обврската за данок на добивка до износот на капитализираните трошоци во основните средства.

Во 2017 година е извршена алокација на нето добивката за 2016 година во посебна резерва за реинвестирана добивка за износ од Ден 21,212 илјади, согласно Одлука на Управен одбор бр.0201-3/4 од 27.02.2017 година. Се користи за намалување на обврската за данок на добивка до износот на капитализираните трошоци во основните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

18. ОБВРСКА ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
Обврска за долгорочен кредит	86,278	86,080
	86,278	86,080

Обврската за долгорочен кредит во износ од Ден 86,278 илјади (2020: Ден 86,080 илјади) произлегува од Договор бр. 16-8494/1 од 19.10.2007 година за подзаем склучен со Министерството за економија на Република Северна Македонија од средства одобрени од Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР) за Проектот за реформа на деловното опкружување и институционално зајакнување.

- Износ на заем: ЕУР 1,400,000
- Еднократна провизија: 0.5% од одобрените средства
- Трошоци за ангажирање: 0.75% годишно на неповлечени средства
- Камата на искористен дел: Шестмесечен LIBOR за ЕУР основна стапка + LIBOR за вкупен распон
- Отплата на каматата: Полугодишно на 15 април и 15 октомври до целосна отплата на позајмениот износ
- Отплата на главницата: Уплата на посебна сметка по среден курс на ЕУР од НБРСМ, со отплата на 15 април и 15 октомври
- Период на отплата: 2010 до 2021 година

Министерството за економија на Република Северна Македонија го конфирмираше салдото на 31 декември 2021 година (Арх број 0503-11/107-2 од 10.02.2022 година) во износ од Еур 1,400,000.

Меѓутоа, финалниот третман на кредитот на 31 декември, 2021 година сèуште не е утврден.

Имено, фактот што оваа обврска е постара од пет и повеќе години укажува на застареност и потреба за отпис, во согласност со член 360 од Законот за облигациони односи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/2001 со пратечките измени заклучно со бр.123/2013.), но и можност за трансформирање на обврската во друга форма.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

19. ОБВРСКА ЗА ОДЛОЖЕН ПРИХОД

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2021	31 декември 2020
Обврска за одложен приход	98,643	103,359
	98,643	103,359

Се однесува на недвижности за кои Ентитетот има право на користење, но не и право на сопственост, па поради тоа имаат третман согласно МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош.

На 31.12.2021 година, набавната вредност на овие средства изнесува Ден 186,635 илјади; акумулираната депрецијација (со вклучена тековна депрецијација) изнесува Ден 87,992 илјади и нето книговодствена вредност од Ден 98,643 илјади.

На 31.12.2020 година, набавната вредност на овие средства изнесува Ден 186,635 илјади; акумулираната депрецијација (со вклучена тековна депрецијација) изнесува Ден 83,176 илјади и нето книговодствена вредност од Ден 103,359 илјади.

На 31.12.2019 година, набавната вредност на овие средства изнесува Ден 186,635 илјади; акумулираната депрецијација (со вклучена тековна депрецијација) изнесува Ден 78,560 илјади и нето книговодствена вредност од Ден 108,075 илјади.

На 31.12.2018 година, набавната вредност на овие средства изнесува Ден 186,635 илјади; акумулираната депрецијација (со вклучена тековна депрецијација) изнесува Ден 73,845 илјади и нето книговодствена вредност од Ден 112,790 илјади.

На 31.12.2017 година, набавната вредност на овие средства изнесува Ден 186,635 илјади; акумулираната депрецијација (со вклучена тековна депрецијација) изнесува Ден 69,181 илјади и нето книговодствена вредност од Ден 117,454 илјади.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

20. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства се обврските кон добавувачи, готовина и пари во банка и долгорочен кредит што заедно го претставуваат максималното експонирање на кредитен ризик.

Кредитниот ризик се однесува најмногу на обврските кон добавувачи и долгорочниот кредит.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Ентитетот ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Ентитетот нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

21. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Финансиската документација на Ентитетот не била предмет на даночна контрола од страна на надлежните даночни власти во последните три години. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

22. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Импликациите од појавата на COVID-19, доколку ги има, во овој момент не можат со сигурност да се утврдат.

23. СУДСКИ СПОРОВИ

Против Ентитетот во постапка се пет судски постапки иницирани четири физички лица и од едно правно лице во вкупен износ од Ден 240 илјади.

По мислење на адвокатот на Ентитетот, тужбените барања се неосновани, така што не е евидентирана резервација во финансиските извештаи бидејќи истите ќе бидат добиени.

Ентитетот се јавува како тужител во постапка против едно физичко лице во вкупен износ од Ден 1,650 илјади.


По мислење на адвокатот на Ентитетот, спорот ќе се добие.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

24. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви за Еврото на 31 декември, 2021 и 2020 биле:

	Во Денари	
	<u>31 декември 2021</u>	<u>31 декември 2020</u>
Еур	61,6270	61,6940



Број, 0202-5/32
Датум, 19.07.2022

Врз основа на член 22 став 1, точка 8 од Статутот на Централниот регистар на Република Северна Македонија, ("Службен весник на Република Македонија бр.45/07, 208/15, и Службен весник на Република Северна Македонија бр.275/2020), Управниот одбор на Централниот регистар на Република Северна Македонија одржана на ден 19.07.2022 година донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиски извештаи на Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиски извештаи на Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година, изготвен од ревизорска кука ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Трговец – поединец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева – Скопје, од страна на Соња Чулева, овластен ревизор.

Член 2

Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиски извештаи на Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

-Претседател на УО

-Архива на УО

-Директор

-Одделение за финансиско сметководствени работи



Претседател на УО

М-р Весна Илиева Лубуриќ